

Врз основа на член 141 и 150 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија” бр.43/12, 145/12, 87/13,164/13,39/14,43/14,132/14,188/14,10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19) , член 2 и 13 од Правилникот за специјализациите и супспецијализациите на здравствените работници со високо образование од областа на медицината („Службен весник на Република Македонија” бр. 85/15), член 3 од Правилникот за специјализации и супспецијализации на здравствени работници и здравствени соработници со високо образование („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/19) , Факултетот за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на ден 18.11.2019 година објавува

**Јавен оглас**  
**за пријавување на кандидати за запишување/одобрување на**  
**специјализација и супспецијализација на здравствени работници со**  
**високо образование и здравствени соработници со високо образование**  
**од областа на медицината и фармација**

Ред.бр.	Област на специјализација	За вработени здравствени работници односно здравствени соработници во приватни установи, други правни лица и невработени лица
1.	Социјална медицина и јавно здравје	3
2.	Епидемиологија	3
3.	Микробиологија	3
4.	Офталмологија	7
5.	Гинекологија и акушерство	3
6.	Радиологија	3
7.	Ортопедија	4
8.	Уролошка хирургија	1
9.	Дерматовенерологија	1
10.	Општа хирургија	2
11.	Спортска медицина	2
12.	Анестезиологија со интензивно лекување	9

13.	Медицинска нуклеарна физика	3
14.	Медицинска биохемија	3
15.	Трауматологија	3
16.	Кардиохирургија	1
17.	Фармацевтска технологија	1
18.	Испитување и контрола на лекови	4

Барањето за одобрување на специјализациите / супспецијализациите заедно со комплетната документација се поднесува од страна на приватната здравствена установа во која е вработен здравствениот работник односно здравствениот соработник односно од невработениот здравствен работник најдоцна во рок од 30 дена од денот на објавување на Огласот во јавните гласила и веб страната на Универзитетот.

Барањето за одобрување на специјализација со комплетната документација се доставуваат во согласност со одредбите од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија” бр.43/12, 145/12, 87/13,164/13,39/14,43/14,132/14,188/14,10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19) и Правилникот за специјализациите и супспецијализациите на здравствените работници со високо образование од областа на медицината , лично во Архивата на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, ул. „Крсте Мисирков“ бр 10-А, 2000 Штип.

### **Потребни документи за пријавување:**

1. Барање за одобрување на специјализација со административна такса од 50 денари (може да се преземе од веб страната на Универзитетот [www.ugd.edu.mk](http://www.ugd.edu.mk));
2. Уверение со оценки и диплома за завршен факултет (нотаризирани);
3. Уверение за положен стручен испит (нотаризиран);
4. Основна лиценца за работа од Комора (или потврда дека издавањето е во тек);
5. Потврда од Агенција за вработување доколку кандидатот е невработен;
6. Упатница од приватна ординација доколку кандидатот е вработен во истата и фотокопија на М1/М2 образец;
7. Уплатница за уплатена административна такса 50 денари.

Цена на чинење на специјализацијата е согласно Одлуката за надоместокот за спроведување на теоретска настава и практична обука и за полагање на испит за специјализации односно супспецијализации од областа на медицината, стоматологијата и фармацијата ( „Службен весник на РМ“ бр.123 од 2 Октомври 2012 година) и Закон за изменување и дополнување на Закон за здравствена заштита ( „Службен весник на РМ“ бр.154 од 4 Септември 2015 година).

Контакт тел: 032 550 447

Огласот е објавен и на интернет-страницата:

<http://www.ugd.edu.mk>